

АГЕНДА

11,30- 12,00- Воведни обраќања

- Г-дин Трајко Вељановски, Претседател на Собранието на Р Македонија
- Г-ѓа Симоне Филипини, Амбасадор на Кралството Холандија
- Г-дин Дарко Алексов, Извршен директор на МОСТ

Модератор: Славица Биљарска Мирчески, МОСТ

12,00-13,00- Механизми за соработка помеѓу граѓанските организации и Собранието на Р Македонија

(Дали постојат институционални механизми?; Кои механизми се предвидени со Деловникот за работа на Собранието и како се користат?; Регистер на организации кои работат во различни области – одговори и компаративни искуства)

- Г-ца Маринела Тушева- Пратеник во Собрание на Р Македонија
- Г-дин Александар Николоски – Претседател на комисија за Деловник и мандатно имунитетни прашања
- Г-дин Димитар Спасеноски- Институт за парламентарна демократија

Модератор: Драган Антоновски

13,00-13,15 Кафе пауза

13,15-14,15- Надзорни расправи и јавни сослушувања- Дали и како се користат?

(Каква е природата на јавните расправи и сослушувања?; Каков е нивниот интензитет?; Каков е резултатот од истите?)

- Г-дин Васко Шутаров – Претседател на комисија за култура во Собранието на Р Македонија
- Г-дин Јани Макрадули – Потпретседател на Собранието на Р Македонија
- Г-дин Крис Хеншоу- Национален демократски институт

Модератор: Васко Попетрески

14,15-15,15 Ручек

15,15-16,15 Соработка помеѓу Собранието и граѓанските организации во процесот на пристапување кон ЕУ

- Г-дин Петар Поп Арсов – Претседател на комисија за Европски прашања во Собранието на Р Македонија
- Г-дин Тахир Хани- Координатор на пратеничката група на ДУИ во Собранието на Р Македонија
- Г-дин Андреја Стојковски- Македонски центар за Европско образование

Модератор: Борјан Јованоски

16,15-16,30- Кафе пауза

16,30-17,00- Заклучоци и дискусија

